



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка Нг. 62.324

Петак, 13 јули 1945
БЕОГРАД
БРОЈ 49

ГОД. I

Цена 10 дин. од табак. — Претплата за првото полугодие на 1945 год. дин. 1200.— — Редакцијата: Бранкова Нг. 20. — Телефоните 20-426 и 29-427.

442.

УКАЗ

ЗА ПОВИКУЕЊЕ НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА НА III ЗАСЕДАНИЕ

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

решава:

Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија да се повика на ден 2 август 1945 година на III заседание.

11 јули 1945 година
Београд

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

Секретар, Претседател,
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р.

443.

По предложение на Министерот за финансии Министерскиот совет на сојузната влада доносује

УРЕДБА

ЗА НАПЛАТУЕЊЕ ДОПРИНОСОТ НА БИОСКОПСКИТЕ БИЛЕТИ ВО ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Од секој продаден биоскопски билет на подручијето на Демократска федеративна Југославија се плаќа по 0,50 динариДФЈ во полза на Дружеството на црвениот крст на Демократска федеративна Југославија.

Член 2

Со влегујењето во сила на оваја Уредба престанује да важи „Решението за таксите на билетите во полза на Дружеството на црвениот крст на Југославија“ („Службени лист“ број 4 од 13 февруари 1945 година).

Член 3

Оваја Уредба влегује во сила кога се објави во „Службениот лист“.

10 јули 1945 година
Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за финансии,
Сретен Жујовић, с. р.

444.

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ГЛАВНА УПРАВА НА РЕЧНОТО СООПШТЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СООПШТЕНИЯ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во цел на единствено управување на работите на соопштението, хидротехничките работи и бродоградителството на реките, каналите и езерата се образува при Министерството за соопштениа на Демократска федеративна Југославија Главна управа на речното соопштение.

Главната управа на речното соопштение стоји под врховна управа и надгледуење на Министерството за соопштениа.

Член 2

Во надлежност на Главната управа на речното соопштение спаѓа:

- 1) управување и надгледуење над целокупното речно, каналско и езерско соопштение;
- 2) одржуење пловностите на реките, каналите и езерата и правење и одржуење пристаништата и пристанишните построенија на истите;
- 3) управување со државните бродоградилишта во цел на правење и одржуење пловните објекти;
- 4) грижа за координација на работата со останатите соопштителни институции.

Член 3

На чело на Главната управа стоји Главни управник на кого во случај на потреба може да се додели Помокјник.

Член 4

Главната управа на речното соопштение има оваја оделениа:

- 1) управно оделение;
- 2) персонално оделение;
- 3) хидротехничко оделение;
- 4) машинско-бродоградителско оделение;
- 5) финансиско-економско оделение; и
- 6) државно речно бродарство.

Член 5

Главната управа на речното соопштение образува капетанији, пристаништа во земјата, бродарски станици, агенции и претставништва во земјата и во странство каде това интересите на земјата сакајат и бродоградилишта и работилници каде това ќе биде потребно.

Член 6

По блиски одредби за организацијата на службата на Главната управа на речното соопштение, за бројот и за делокругот на работата на поедините оделениа на Главната управа и Државното речно бродарство ќе пропише Министерот за соопштениа.

Член 7

Главната управа на речното соопштение и нејните институции ќе имат своје посебно сметководство. Уредуењето на оваја служба ќе се пропише дополнително.

Член 8

Досегашната Управа за одржување водените патишта и Дирекцијата за речна пловидба се укинуваат а нивните работи се пренесуваат на Главната управа на речното соопштение.

Член 9

Преносувањето на имотот и паричните средства на досегашната Управа за одржување водените патишта и на Дирекцијата за речна пловидба во врска со реорганизација по оваа Уредба ќе се изврши согласно по прописите на Правилникот за работа на сметководството на Главната управа на речното соопштение.

Член 10

Главната управа на речното соопштение ќе изврши разврстување на персоналот на досегашната Дирекција за речна пловидба по прописите који важат за државниот соопштителен персонал.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила кога се објави во „Службениот лист“.

10 јули 1945 година

Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за соопштенија,

Тодор Вујасиновић, с. р.

445.

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСИГУРЕЊЕ ПОЉОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ
ОД ОПАСНОСТА ОД КОТЕЛОТ ИЛИ ПОГОНОТ

На основание на чл. 1 на Решението за врховно-то државно надгледување над сите институции за задолжително социјално осигурување од 30 јануари 1945 година

решавам:

I) Пољоделските работници, који се задолжителни на осигурување само до колку подлежат на опасноста на несреќа од котелот или погонот, осигурени се само за случај на несреќа и тоа колективно без индивидуална пријава на основание на осигурената годишна заработувачка од дин. 12.000.— Приносите за овај работници ги плаќа сопственикот на стројот не обзирајќи се на бројот на реално работните работници во доле наведените износи, али најмалку дин. 30.— по стројот за година. Заради пружање лекување и хранарина на повредените овакви работници, за првите четири недели по несреќата, 5% од сите приноси припаѓа на болесничката гранка на осигурувањето.

II) При пољоделските стројеви машинистите и ложачите на работа се осигуруваат како индустриски работништво.

За осигурувањето на пољоделските работници при пољоделските стројеви сметајќи ги оваму и хранарите-приносите се плаќаат по стројот и работниот ден и тоа:

1) вршалиците со моторна сила во врска со останалите стројеви који при вршидбата се употребуваат, а који се терани од истата погонска сила како и вршалиците:

A) при обичните вршачки гарнитуре:

а) сила од 5 кс. Дин. 16.—

б) сила од 5 кс до 15 кс. „ 37.—

в) сила повеќе од 15 кс. „ 60.—

Б) при вршачките гарнитуре со автоматско уложување или елеватор или преса за слама:

г) сила до 5 кс. Дин. 13.—

д) сила од 5 до 15 кс. „ 33.—

гј) сила повеќе од 15 кс. „ 53.—

В) при вршачките гарнитуре со автоматско уложување и елеватор или преса за слама:

е) сила до 5 кс. Дин. 11.—

ж) сила од 5 до 15 кс. „ 27.—

з) сила повеќе од 15 кс. „ 47.—

2) вршалиците со животинска сила Дин. 7.—

3) пољоделските стројеви со моторна сила (како плугови, сејачици, косилици, стројеви за грабење земја, за гјубрење, за грабење и собирање сено, за црпење вода и слично). Дин. 3.—

4) пољоделските стројеви за земски плодови (како стројеви за чистење жито и останалите хемиски плодови, за ронење царевка, преса за слама и сено, млинови за дробење зрна и слично) Дин. 5.—

5) стројевите за преработување млеко, сепаратори и слично Дин. 1.—

Овова Решение влегува во сила на 1 јули 1945 година.

IV бр. 1386

26 јуни 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Антон Кржишник, с. р.

446.

Во врска на Решението за одредување цените на дрвото за грејење бр. 3331 од 22 мај 1945 година, а по предложението на Оделението за трговија и снабдување на Главниот народно-ослободителен одбор на Војводина, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ДРВОТО ЗА
ГРЕЈЕЊЕ ПО ПОРЕКЛО ОД ВОЈВОДИНА

Член 1

До понатака се определуваат следните откупни цени за 1 пр. метро на дрво за грејење од I категорија, франко утоварено во вагони или шлеп, на сите железнички и парабродарски релации во Војводина:

к в а л и т е т

I	II	III
280.— Дин.	226.— Дин.	252.— Дин.

Во тврдо дрво на I категорија влегуваат: буковина, габеровина, дабовина и церовина. За тврдо дрво II категорија (јасеновина, брестовина и другите тврди лисјари) цените се определуваат за 5% по малку од горните цени.

Цените на мекото дрво (липовина, врбовина, тополовина, јововина, четинари и другите меки лисјари) на првата и втората сорта се определуваат за 30% по малку од горните цени.

Треќјата сорта при мекото дрво не постојм.

Член 2

За пиланските отпатци се определува откупна цена од Дин. 500.— за една тона франко на стругарата.

Ако отпатците се продавајат врзани, на горните цени ќе се додават ефективни трошкови за жица и врзување.

При продавањето мали количини, франко стругара, не се признавајат доплатите.

Член 3

Утоварување дрвото за грејење и пиланските отпатци на сите железнички и парабродски станици на подручијето на Војводина, а за потреби на цивилниот и индустрискиот сектор, ќе се врши исклу-

чително со товарните листови издадени од Главниот народно-ослободителен одбор на Војводина — Одеделение за трговија и снабдување.

Член 4

За продуцентското дрво за грејење сојузното Министерство на трговија и снабдување — Управа за цени — ќе определује посебни цени на база на поднесените калкулации, франко утоварено во вагон или шлеп на најблиската станица односно пристаниште.

Член 5

Најголеми цени во малопродавачката во внатрешноста на земјата ќе ги определујат надлежните народни одбори во смесал на одредбите на оваа Решение и за това ќе извештаат Главниот народно-ослободителен одбор на Војводина — Одеделение за трговија и снабдување.

Определувањето на набавувачните цени ќе се врши на следни начин:

На најголемата купувачна цена на големо, франко утоварено во вагон или шлеп, ќе се додадат евентуални доприноси на фондот за изједначување цените; реалните подвозни трошкови; реалните трошкови на мерење и претоварување; на име трошкови на чување и пратња по патот Дин. 10.— по 1 пр. м. на дрвото за грејење, односно Дин. 30.— по 1 тона на пиланските отпатци; на име на данокот на работниот промет 4%; и на име бруто заработувачка на набавувачите на дрвото за грејење најмногу 12%.

На набавувачните цени добијени во смисал на предниот став можат во малопродавачка да се засметат трошковите на истоварувањето, превозувањето од истоварната станица до складиштето, слагањето на складиштето и до 5% бруто заработувачка за поделување.

Член 6

Народните месни одбори можат, по предходното одобрување на Главниот народно ослободителен одбор на Војводина — Одеделение за трговија и снабдување, да образујат посебни фондови за изједначување цените на дрвото за грејење, а во цел на осигурување единствените продавачни цени во трговијата на мало на нивното подучије. Доприносите во полза на тија фондови не можат да изнесат повеќе од Дин. 40.— по 1 пр. м. Срествата на тија фондови има да бидат исклучително наменети на изједначување набавувачните цени на дрвото по порекло од различни релации и продуцентски реони.

Член 7

Во поглед на сето друго важат прописите на Решението за определување цените на дрвото за грејење на подручијето на Србија бр. 3331 од 22 мај 1945 година.

Член 8

Забрането е наплатување на секоја увозна или транзитна такса на дрвото за грејење од страна на народните одбори.

Член 9

Овова Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 5004

4 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

447.

Во врска на Решението за определување цените на угаљот бр. 3845 од 7 јули 1945 година сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА УГАЉОТ — ЛИГНИОТ — НА РУДНИКОТ СВЕТА ТРОЈНЦА КАЈ КАТЛАНОВО (МАКЕДОНИЈА)

Член 1

На лигнитот по порекло од рудникот Света Троица се определујат следните највисоки цени:

на парчиња	—	—	—	—	—	Дин. 331.—
ровни	—	—	—	—	—	„ 267.—
ситен	—	—	—	—	—	„ 193.—

Член 2

Горните цени се сметат за 1 тона франко рудник, исклучуејќи го скупниот данок и доприносот за Братинската благајна.

Член 3

Цените од чл. 1 на оваа Решение се односујат на угаљот со следното содржание на пепел во равнo влажно состојание:

до 15 мм.	—	—	—	—	—	20%
од 15 мм.	—	—	—	—	—	15%

Член 4

Во поглед на сето друго важат прописите од Решението за определување цените на угаљот на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — бр. 3845 од 7 јуни 1945 година.

Член 5

Овова Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“, а цените определени во чл. 1 на оваа Решение имат повратно дејство во смисал на чл. 9 на Решението за определување цените на угаљот на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — бр. 3845 од 7 јули 1945 година.

Бр. 4437

4 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

по предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито

решава:

за храброст покажана во борбата против заедничкиот непријател на Бугарија и Југославија — Хитлеровата Германија да се одликујат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајорот, пом. команд. на полкот Атанасов Ради Николов;

мајорот, офицер за врска Минев Иван Петков;

мајорот, пом. команд. на полкот Прагов Кирил Петков;

капетанот, командир на четата Беров Петар Василиев;

капетанот, нач. на штаб. на полкот Бојацијев Ангел Кривост;

капетанот, пом. команд. на четата Генев Шиков;
капетанот, ком. арх. одел. Дедов Христо;
капетанот Мечков Кирил Иванов;
капетанот, офицер за врска Николов Венец Стефанов; и

редов од I уд. чета Димитров Димитар Николов.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБОСТ:

потпоручникот, командир на водот Атанасов Атанас Костадинов;

потпоручниците: Бидеров Пенчо Стефанов, Генчо Желеско Тодоров, и Иванов Иван Којев;

потпоручникот, ађут. на пом. команд. Иванов Желеско Николов;

потпоручникот, ађутант на полкот Којмџијев Иван Андрејев;

потпоручникот, командир на водот Македонски, Иван Николов;

офицер кандидат, ком. на водот Стефанов Стефан Георгијев;

подофицер извиђачот Годолов Димитар Николов;

подофицер од I чета Иванов Панајот Христов;
подофицер, водник подофицер Костичков Добромит Георгијев;

канд. подофицери: Велчанов Михаил Христов, Георгијев Железко Крунов и Христов Христо Панчев;

редовите извиђачи: Велчев Велчо Сторнов, Георгијев Пенчо Пенков, Драгнев Драгни Георгијев, Душев Душо Анев и Иванов Никола Анев;

редовот од II чета Јорданов Рајчо Стојчев;

редовите извиђачи: Мерацијев Велчо Недељчев и Николов Христо Христов.

Бр. 212

29 маја 1945 година

Београд

За секретар,

М. Марковић, с. р.

Претседател.

др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕФОНИ И ТЕЛЕГРАФИ

Со решението на Министерот п. т. и т. бр. 5429 од 24 мај 1945 година, а на основание на поднесените молби и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведујат во должност: при Главниот телеграф Београд Милић П. Милорад, помокјни чиновник 9 група, до сега во пленство, и при поштата, телеграфот и телефонот Београд 2 Најдановић В. Видосава, помокјен манипулант 10 група во оставка.

Со решението на Министерот за пошта, телеграфи и телефони бр. 6631 од 18 јуни 1945 година а на основание на чл. 4. на Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2. точ. 5. на Уредбата за регулирање припадностите на службениците од граѓанскиот ред и другите јавни службеници на сојузните министерства и институции, се назначује за служител 2 група во поштата, телеграфот и телефонот Нови Сад 1 Парошки Д. Иван, надничар на поштата Нови Сад I.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошта, телеграфи и телефони бр. 6695 од 19 јуни 1945 година, а на основание на молбата и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони број 3925 од 18 април 1945 година, се уведује во должност во поштата, телеграфот и телефонот Врањска Бања Димитријевић М. Михајло, отпуштен помокјен манипулант 10 група.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6586 од 18 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведује во должност при поштата, телеграфот и телефонот Краљево Јовановић Ф. Живко, отпуштен служител 2 група 1 периодска повишница на истата пошта.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6621 од 18 јуни 1945 година, а на основание на чл. 4. на Уредбата за назначување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и на чл. 2 тач. 2. на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред, се назначујат за чиновнички приправници по § 45-1 ч. 3. во Поштата, телеграфот и телефонот во Приштина: Славковић Т. Злата, свршена ученица 6 клас гимназија и Вучетић Д. Добрила свршена ученица на нижи течајни испит, обете од Приштина.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6630 од 18 јуни 1945 година а на основание на присобраните подаци и предлози на Одборите на синдикатите п. т. т. службеници во Суботица бр. 8 од 14 мај 1945 година, престанује службата на Хегедиш Маргита, дневничар-званичник на поштата, телеграфот и телефонот Суботица 2.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6629 од 18 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба и предлогот на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Нови Сад бр. 8917/45 од 31 мај 1945 година, се уважава оставката на државна служба на Ковачевић М. Иванка, чиновнички приправник 45-1 на поштата, телеграфот и телефонот Инџија.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6516 од 16 јуни 1945 година, а на основание на чл. 4. на Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 тач. 2. на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред, се назначује за чиновнички приправник по § 45-1 Ч. 3. во поштата, телеграфот и телефонот Лозница — Павловић Д. Станка свршена ученица 6 клас гимназија од Драгинац.

СОДРЖАНИЕ:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 442. Указ за повикување Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — — | 425 |
| 443. Уредба за наплатаување допринос на бископските билети во полза на Дружеството на црвениот крст на Демократска федеративна Југославија — — — — — | 425 |
| 444. Уредба за образување Главна Управа на речното соопштение при Министерството за соопштение на Демократска федеративна Југославија — — — — — | 425 |
| 445. Решение за осигурување пољоделските работници од опасноста од котелот или погонот — — — — — | 426 |
| 446. Решение за определување цената на дрвото за грејење по порекло од Војводина — — — — — | 426 |
| 447. Решение за определување цената на угаљ лигнит — рудник Света Троица кај Катланово (Македонија) — — — — — | 427 |